



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	1 Јули 2022 година Службен гласник број 7 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
<b>Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, <a href="http://www.prilep.gov.mk">www.prilep.gov.mk</a>, емаил:<a href="mailto:prilep@prilep.gov.mk">prilep@prilep.gov.mk</a></b>		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА  
2022 ГОДИНА**

1.Одлука за проширување на средствата на Буџет на ЕЛС Општина Прилеп за 2022 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/1  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 01.07.2022 година

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник бр.05/2002) и член 28, став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. весник бр. 61/2004; 67/2004; 96/2004; 156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018; 244/2019; 77/2021 и 150/2021 година), Советот на Општина Прилеп на 13 седница, одржана на 01.07.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

За проширување на средствата на Буџетот на **ЕЛС Општина Прилеп** за 2022 година

**Член 1**

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2022 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

742119 Други општи и тековни донации	0	0	897.000	0
	0	0	897.000	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

<b>Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>				
425990 Други договорни услуги	0	0	897.000	0
	0	0	897.000	0

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во службен гласник на Општината и станува составен дел на Буџетот за 2022 година.

Бр. 09-2190/2

Претседател на Советот на  
Општината  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ**  
**СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА**  
**ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ**  
**ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО**  
**ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/2  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ" БР. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) член 26 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички

моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-844/4 од 24.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/3  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА**  
**ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА**  
**ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД**  
**ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2022/2023**  
**ГОДИНА**

1. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2022/2023 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/3  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„бр.6/2003),Советот на општина Прилеп на седницата,одржана на 01.07.2022 година, донесе:

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
за организирање и функционирање на  
зимската служба на подрачјето од  
Општина Прилеп, за сезоната 2022/2023**

- 1.Цел на Програмата;
- 2.Обем,динамика и ниво на одржувањето;
- 3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:
  - 3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;
  - 3.2.Советот на општината Прилеп;
  - 3.3.Надзорен орган;
  - 3.4.Општински центар за справување со кризи;
  - 3.5.Други учесници;
  - 3.6.Организации, заедници и граѓани;
- 4.Прилози:
  - 4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;
  - 4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;
  - 4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:
    - сообраќајници од прв и втор приоритет;
    - критични(црни) точки;
    - должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 43.300,00м.од 1 приоритет ; 17.050 м. од 2 приоритет и.(дел 5) 80700 м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и барање на начателот.

**ВОВЕД**

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот.Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи. Оваа Програма тргнува,пред се,од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во Општината,особено на тој

начин би имале поприватливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

**1.Цел на Програмата**

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

- одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;
- дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

**2.Обем,динамика и ниво на одржување**

*2.1.Обем на одржување*

Тргувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

- сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

*2.2.Ниво и динамика на одржувањето*

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:

- сообраќајници од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.

- сообраќајници од 2 приоритет.

-интервенции по потреба.

Отстранувањето на подмразнатите во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството во зимскиот период се извршува со два камиони со плуг за чистење на снег и посипувач во текот на целата зимска сезона

2022/2023 год. на две дефинирани локации од страна на изведувачот.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана маханизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од 1 приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот. Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Назив на работи	парчиња
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и соларка за абразивен материјал (со дупли пренос)	2
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и посипувач	3
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со нож	1
Трактор со нож за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег	1

### 3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

#### 3.1.Претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

-организира непрекинато дежурство со два камиони со плуг за чистење на снег и посипувач со шофер и минимум еден работник по камион во текот на целата зимска сезона 2022/2023 год на две дефинирани локации на територијата на Општина Прилеп од страна на изведувачот.

- осанатата механизација изведувачот ја ангажира по налог за работа издаден од Инвеститорот максимум 24 часа пред најава за обилни врнежи од снег. Налогот од Инвеститорот во исклучителни услови може да биде доставен и порано со цел да се обезбеди навремено чистење на градот.

-со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и -секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;

-ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;

-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;

-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;

-организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;

-За сезоната 2022/2023 година се обезбедуваат следните материјали:

-набавка на песок (ризла-2 )----- 2100 м<sup>3</sup>

Поради одредени недостатоци и можни несакани дејствија на мермерот и гранитот кои можат да предизвикаат одредени штети се препорачува да се користи матерјал-долмит или друг еквивалентен матерјал чија цврстина се движи во следните граници :

- напрегање на притисок ( 80-120 ) Мра

-набавка на индустриска сол----- 700 Т

Употребата на гранулираниот песок и индустриската сол во зимските услови при температури на мрзнење, ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биде ставена во функција.

-води целосна документација за работата на Зимската служба;

-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;

### 3.2. Советот на општина Прилеп, со стручните служби

-ја усвојува оваа оперативна Програма;

-го контролира извршувањето на оваа Програма;

### 3.3. Единица на Локална самоуправа

-ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

-преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

- Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.

- Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено ( најкасно во рок од 24 часа ) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

### 3.4. Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2022/2023 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

1. Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;

2. Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за

внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;

3. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

### 3.5. Општинскиот Центар за справување со кризи

Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаи, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

### 3.6. Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3. Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози ( дневни, тродневни, неделни и месечни), за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.

### 3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1. ЈКП „Комуналец“, Прилеп-РЕ „Комунална Хигиена“, ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

-Отворање на пешачки премини;  
-Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;

-Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;  
-Целосно чистење на мостовите;  
-Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2. Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3. Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незино оспособување за користење.

3.7.4. АД „Македонски телекомуникации“, - Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазарништа, гробишта, железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатите од овие објекти и простории.

3.7.6. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл. објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатата пред овие објекти.

3.7.7. Граѓаните го чистат снегот и подмразнатата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8. Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непремен сообраќај.

3.7.9. Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец“, -Прилеп.

3.7.10. За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

## 4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ

4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 43.300 м.

1.	„Александар Македонски,-од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2.	„11-ти Октомври,-од ОУ„Г.Делчев,,(кружен тек)по „Јоска Јорданоски,,до Бул.,„Гоце Делчев,,	950 м.
3.	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул.,„Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4.	Бул.,„Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5.	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6.	„Прилепски Бранители,, (стара „Ѓ.Петров,,) од Бул.,„Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7.	„О.Чопела,,низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8.	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул.,„Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9.	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со А-3	1100 м.
10.	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Ѓ.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-ти Октомври,,	450 м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас.,„Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул.,„Ал.Македонски,,-крак	1900 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „Железнички мост,,	2100 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул.,„Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул.,„Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас.,„Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица	1100 м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул.,„Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул.,„Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по„К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул.,„Г. Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул.,„Г.Делчев,, према Млекара до ул.,„Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Ѓ.Петров,, од „Октомвриска,, до „ А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Утог,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „ Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „ Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	750 м.
33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.



Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 01.07.2022 година

34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Карпош,,од спој со „Б.Ламески,,по„Републиканска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	300 м.
36.	„Браќа Ламески,, од Бул.,Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,,(стара, Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Ѓ.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	<b>В К У П Н О:</b>	<b>43 300 м.</b>

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17050 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ „Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Беќар,, по „Круме Беќар,, до „Ѓ.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, -Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска, од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од „А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	450 м.
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.,Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемициска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Ѓ.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ,, и,,Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.

28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од„О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.,„Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од„Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Г.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнарв,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до „Прилепски Бранители,,	150 м.
37.	„Велко Јанкулоски,, од „Ладо Лапецот,, до „Пере Тошев,,	350 м.
38.	„Целе Мавровски” од „Мукос” до „Горан Миноски”	400м.
	<b>ВКУПНО</b>	<b>17050м</b>

**5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ КЕ  
СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА  
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

1.	Општински пат Л6001955 02 ( врска со А3 - нм. Лопатица )	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 ( врска со А3 - нм.Чепигово )	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 ( врска Р1101 - нм. Загорани )	4500м
4.	Општински пат Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 )	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци )	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306 )	4000м
7.	Општински пат Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари )	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште )	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица )	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче )	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште )	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир )	3000м
13.	Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – ман.Св. Никола Прилепец)	8000м
14.	Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце )	1500м
15.	Општински пат Л6001955 26(врска со Л6001955 25–ман.Св.Димитрија )	2500м
16.	Општински пат Л6001955 28 дел ( врска со А1 - нм. Лениште )	1500м
17.	Општински пат Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец )	3000м
18.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)	8000м
19.	Пат до Пречистителна станица (врска ул.Леце Котески – Пречистителна станица Прилеп)	2000 м
	<b>ВКУПНО</b>	<b>80700м</b>

**НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ**

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул., Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Прилеп,,.

Број 09-2190/4  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ПАЗАРИ-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.03.2022 ГОДИНА**

1. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/4  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија "Службен весник на РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 01.07.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

#### член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-Прилеп, за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, бр.01-78/1 од 05.05.2022 година.

#### член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

#### член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/5  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈКП ПАЗАРИ-ПРИЛЕП

1. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/5  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 11 став 1 точка 1 и 2, од Законот за јавните претпријатија "Службен весник на РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 01.07.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп

член 1

Се дава согласност Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.01-99/1 од 09.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП Пазари-Прилеп, и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/6  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  
И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА ЈКП ПАЗАРИ ПРИЛЕП**

1. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП Пазари Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/6  
01.07.2022 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 16 од Законот за јавните претпријатија ("Сл.весник на РМ" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; и "Службен весник на РСМ" бр. 275/2019), член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП Пазри Прилеп

1. Со ова Решение се разрешува Силвија Николоска од член во Управниот одбор на ЈКП Пазри Прилеп врз основ на нејзина неотповиклива оставка, бр.09-2125/1 од 27.06.2022 година.

2. За член во Управниот одбор на ЈКП Пазри Прилеп се именува Невена Илиоска дипломиран економист и м-р по менаџмент на безбедност при работа, со тоа што мандатот на именуваната трае до истекот на мандатот на именуваните членови на Управниот одбор на ЈКП Пазри Прилеп, согласно решение бр. 09-2879/10 од 07.12.2021 година.

3. Решението да се достави до именуваната, ЈКП Пазри Прилеп, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/7  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА СО КОЈА СЕ  
УТВРДУВА ЦЕНАТА НА БАЖДАРЕЊЕ НА  
ВОДОМЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ-ВОДОМЕРИТЕ  
ПРЕКУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ -  
ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Одлуката со која се утврдува цената на баждарење на водомерните инструменти-водомерите преку ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/7  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на Одлуката со која се утврдува цената на баждарење на водомерните инструменти-водомерите преку ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп

**член 1**

Се дава согласност на Одлуката со која се утврдува цената на баждарење на водомерните инструменти-водомерите преку ЈКП „Водовод и

канализација“-Прилеп, бр.02-155/2 од 02.06.2022 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/8  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ ЗА  
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ ОД СТРАНА НА ЈКП  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП, ЗА  
ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП, БЕЗ  
ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОН ЗА ЈАВНИ  
НАБАВКИ**

1. Одлука за давање согласност на Ценовник на услуги за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на одредбите од Закон за јавни набавки, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/8  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а в.в. со член 24 од Законот за јавните набавки, Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за давање согласност на Ценовник на услуги за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на одредбите од Закон за јавни набавки

#### **член 1**

Согласно член 24 од Законот за јавните набавки, одредбите на овој закон не се применуваат и во случаите кога правното лице под контрола кое самото е договорен орган од членот 9 став (1) точки а), б) и в) од овој закон, врши јавна набавка од договорен орган од членот 9 став (1) точки а), б) и в) од овој закон кој го контролира тоа правно лице, па согласно тоа ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп како јавно претпријатие основано од Општина Прилеп, а за потребите на општината, како и за постигнување на заеднички цели може да извршува работа без примена на одредбите од Законот за јавни набавки, но согласно Ценовник на услуги за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп бр.02-167/4 од 16.06.2022 година.

#### **член 2**

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

#### **член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/9  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/9  
01.07.2022 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 11 став 1 точка 1 и 2, од Законот за јавните претпријатија "Службен весник на РСМ" бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019; 82/2020; 89/2022) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 01.07.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп

член 1

Се дава согласност Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, бр.02-167/ 3 од 16.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/10  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „БЛАЖЕ  
КОНЕСКИ“- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/10  
01.07.2022 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, бр.03-503/1 од 15.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/11  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:



**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ**  
**СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА**  
**ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „ДОБРЕ**  
**ЈОВАНОСКИ“- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/11  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп

**член 1**

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп, бр.03-284/1 од 23.06.2022 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2190/12  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ**  
**СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА**  
**ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ**  
**„СТРАШО ПИНЏУР“С. МАЛО КОЊАРИ- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Страшо Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/12  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Страшо Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп

**член 1**

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Страшо Пинџур”с. Мало Коњари- Прилеп, бр.02-87/1 од 25.05.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Страшо Пинџур“с. Мало Коњари- Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2190/13  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ**  
**СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА**  
**ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „ОРДЕ**  
**ЧОПЕЛА” – ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Орде Чопела” – Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/13  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Орде Чопела” – Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, 04-173 од 15.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2190/14  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ**  
**СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА**  
**ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „ГОРЧЕ**  
**ПЕТРОВ” – ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Горче Петров” – Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/14  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп

#### **член 1**

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, 03-396/1 од 23.06.2022 година.

#### **член 2**

Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

#### **член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/15  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОУ „РИСТЕ  
РИСТЕСКИ-РИЧКО“ – ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ – Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/15  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп

#### **член 1**

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, 01-348/1 од 23.06.2022 година.

#### **член 2**

Одлуката да се достави до СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

#### **член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/16  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА ООУ „ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ"- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Гоце Делчев"- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/16  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Гоце Делчев"- Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на ООУ „Гоце Делчев"- Прилеп, 01-200/1 од 23.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Гоце Делчев"- Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-2190/17  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2023 ГОДИНА НА СОЕПТУ  
„КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ"- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу"- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-2192/17  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2021), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ - Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп 04-233/ 1 од 15.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2190/18  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПИС НА КОМЈУТЕРСКА ОПРЕМА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“- ПРИЛЕП**

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за отпис на комјутерска опрема на ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/18  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на Одлуката за отпис на комјутерска опрема на ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за отпис на комјутерска опрема на ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп, бр.02-143/2 од 01.06.2022 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-2190/19  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029 ГОДИНА**

1. Одлука за донесување на урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп за плански период 2019-2029 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/19  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 95 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 32/20), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 01.07.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА**  
**СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП**  
**ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029**

Член 1

Се донесува УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029, изработен од „ИН-ПУМА,, од Скопје со технички број 18/2019 од февруари 2019 година , како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат го опфаќа селото Ореовец, на подрачјето на КО Ореовец, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат може да се опише и преку координатите на секоја прекршна точка, како што следи:

- На **север** границата започнува од точката број 1, на крајниот север на локацијата и се движи во источен правец долж границите на КП1164, ја сече КП 1121, па продолжува долж границите на КП 1120, КП 1126, КП1128, КП1129, КП1132, КП1133, КП1136, ја сече КП 3456, па продолжува долж границите на КП1160, па ја сече КП1160, па продолжува долж границите на КП 1659, па ја сече КП 1664, па продолжува долж границите на КП1718, КП1717, КП1715, КП1714/2.

- На **исток** границата започнува од точката број 2 и се движи во јужен правец долж границите на КП 1714/2, КП1714/1, ја сече КП 1719, па продолжува долж границите на КП 1742, КП 1741, КП1738, КП1735, КП1727, КП1725, КП1726, продолжува по југоисточната граница на КП 1726, по КП 1727, па продолжува по КП 1900, КП 1902, па продолжува долж границите на КП 1896, КП1900, КП1899/1, КП1891, КП1892,

- На **југ** границата започнува од точката број 3 на крајниот југ на локацијата и се движи во западен правец долж границите на КП1892, КП 1887, КП 1883, 1882, КП1881, КП1880, ја сече КП 1864/1, па продолжува долж границите на КП 1879, ја сече КП1864/1, па продолжува долж границите на КП 1878, КП 1872, КП 1870, КП 1866/1, КП 1868/2, КП 1868/1, КП 1869, КП 1868/2, КП 1867/2, КП 1864/1, КП 1570, па ја сече КП 1570, ја сече КП1571 до крајната северна точка на КП 1572/2, па продолжува долж границите на КП 1571

- На **запад** границата започнува од точката број 4 на крајниот запад на локацијата и се движи во северен правец долж границите на КП1571, КП1575, ја сече КП1563/1, па продолжува долж границите на КП1580/1, па ја сече КП1580/1, КП 1537, па продолжува долж границите на КП 1537, КП1533/3, КП1533/2, КП 1533/1, ја допира КП1535, ја сече КП 3458, па се движи долж границите на КП3458, КП 1465, па ја сече КП 1465, па продолжува долж границите на КП1149, КП1155, КП 1153, КП1156, КП1158, КП 1159, КП 1163, КП 1164,

Член 2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Предлог урбанистички план за село Ореовец со тех.бр.18/2019 од февруари 2019 година , изработен од „ИН-ПУМА,, од Скопје.
- Согласно издадена од Министерство за транспорт и врски, Сектор за уредување на просторто, со број 21-3391/2 од 19.05.2022 година.
- Годишна Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2019 година, број 09-531/25 од 07.02.2019 година.
- Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2020 година, донесена од Советот на општината, бр. 09-316/9 од 27.01.2020 година.
- Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2021 година, донесена од Советот на општината, бр. 09-3157/16 од 25.12.2020.01.2020 година.
- Годишна Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2022 година, број 09-157/32 од 17.01.2022 година.

- Решение за услови за планирање на просторот бр.УП1-15-523/2019 од 17.05.2019година издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање,со Услови за планирање на просторот со тех.бр.У04919 од април 2019година.
- Решение за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-178/1 од 18.01.2018година.
- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-178/2 од 29.06.2018година.
- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-178/3 од 19.10.2018година.
- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-178/4од 24.10.2018година.
- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-2798/1 од 15.08.2019година.
- Решение за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-37/1 од 04.01.2022година.
- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија Урбанизам бр.08-37/4 од 04.04.2022година.
- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени изработен од „ГЕОМАТИКА“ ,СО ДЕЛОВЕН БР.0801-15/3-2019 од 07.03.2019година,заверен со електронска заверка во Агенција за катастар на недвижности –Прилеп со 1110-47/20019 од 07.03.2019година
- Планска програма за изработка на Урбанистички план за село Ореовец,КО Ореовец,Општина Прилеп,изработена од ИН – ПУМА Скопје, со тех. број 18/2019 од август 2019 година.
- Предлог за одобрување на Планска програма бр. 10-1139/5 од 16.08.2019година.
- Решение за одобрување на Планска програма бр. 10-1139/6 од 16.08.2019година.
- Потврда за заверка на одобрена планска програма бр.10-1139/7 од 16.08.2019година.
- Податоци од ЕВН Електродистрибуција Доел – Скопје, број 14-409/2 од 20.03.2019 година,
- Податоци од Агенција за цивилно воздухопловство бр.12-8/133 од 13.03.20109година,
- Податоци од ЈП за државни патишта број 10-3136/2 од 22.03.2019 година,
- Податоци од Македонски Телеком АД Скопје бр.07-194991/1 од 26.03.2019година,
- Податоци и информации од Управа за заштита на културното наследство бр.17-1276/2 од 19.03.2019година и 17-1276/4 од 20.05.2019година
- Одговор од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп бр.09-187/4 од 09.07.2019година,
- Одговор од АЕК бр.1404-905/21 од 20.03.2019година,
- Одговор од ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп без број од 25.03.2019година,
- Одговор од Македонски енергетски ресурси со број 03-1955/2 од 21.03.2019година,
- Податоци од МЕПСО бр.11-1669/1 од 18.03.2019година,
- Известување од ГАМА без број и датум.
- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање,Управа за животна средина ,Сектор за води со бр.11-1946/2 од 25.06.2019година,
- Предлог Урбанистички план за село Ореовец ,КО Ореовец,Општина Прилеп,(плански период 2019-2029),со плански опфат (29,72ха),изработен од „ИН ПУМА“Скопје,со тех.бр.18/2019,од Јули 2020година.
- Стручно мислење од Комисија за авање мислење бр.10-2091/4 од 02.09.2020година.
- Решение за формирање на Стручна комисија за изработка на извештај од спроведената јавна презентација и јавна анкета , број 08-2264/3 од 16.09.2020 година,
- Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план за село Ореовец,КО Ореовец,Општина Прилеп, број 08-2264/1 од 16.09.2020 година,
- Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по планот, 08-2264/2 од 16.09.2020 година,

- Известување до субјекти за одржување јавна презентација и јавна анкета број 10-2091/5 од 18.09.2020 година,
- Записник од јавна презентација, број 10-2091/6 од 02.10.2020 година,
- Извештај од спроведена јавна презентација и јавна анкета по планот, број 10-2091/7 од 02.10.2020 година,
- Ревидиран Конечен Предлог Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп, (плански период 2019-2029), со плански опфат (29,72ха), изработен од „ИН-ПУМА Скопје, со тех.бр.18/2019 година од февруари 2022 година.
- Извештај од извршена стручна ревизија на Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп, изготвен од ЈП за Просторни и урбанистички планови од Прилеп со тех.бр.027/21 од април 2022 година.
- Известување од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, број 40-6989/2 од 24.08.2021 година,
- Позитивно мислење за утврдена состојба од АKN со бр.0939-2330/1 од 16.02.2022 година.
- Позитивно мислење од ЈКП „Водовод и канализација, Прилеп без број од 15.01.2021 година.
- Известување за прифаќање на Одлуката за неспроведување на стратегиска оценка на животната средина од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр.УП1-15-82/2020 од 31.01.2020 година.
- Известување од ЈП за државни патишта бр.10-571/2 од 25.01.2021 година.
- Позитивно мислење од Министерство за образование и наука со бр.08-2743/1 од 12.02.2021 година.
- Позитивно мислење од Министерството за труд и социјална политика со бр.03-1752/1 од 23.02.2021 година.
- Позитивно мислење од Министерството за здравство со бр.17-1599/2 од 17.02.2021 година
- Позитивно мислење од АД Македонски Телеком број 33474 од 14.01.2021 година
- Позитивно мислење од Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство со бр.17-2063/2 од 17-2021 година
- Позитивно мислење од АЕК бр.1404-193/2 од 15.01.2021 година
- Известување од ГАМА без број и датум
- Позитивно мислење од Електродистрибуција АД Скопје, со бр.10-55/7-10 од 14.01.2021 година
- Мислење од Агенција за цивилно воздухопловство бр.12-8/023 од 14.01.2021 година.
- Позитивно мислење од Дирекција за заштита и спасување ПО Прилеп со бр.09-93/2 од 4.10.2021 година.

СОДРЖИНА:

**ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

**ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

.....

..... 7

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ..... 7

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО И НЕГОВАТА ОКОЛИНА.....18

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ .....18

3.1. Релјефни карактеристики .....18

3.2. Климатски карактеристики .....19

3.3. Сеизмички карактеристики.....19

3.4. Хидролошки карактеристики .....20

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ .....21

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА.....22

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ .....22

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА.....23

8. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН .....24

9. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРОН



РАЗВОЈ.....	24	.....	96
10. ДРУГИ ПРИЛОЗИ		5.1. Мерки за заштита на животната средина и природата .....	96
.....	25	5.2. Мерки за заштита и спасување.....	97
10.1. Нумерички податоци за постојна состојба	25	5.3. Мерки за заштита и спречување на оштетувања на водостопански објекти и постројки	101
.....	25	5.4. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност.....	103
<b>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>		5.5. Мерки за заштита на културното наследство.....	103
.....			
<b>..... 26</b>		<b>НУМЕРИЧКИ ДЕЛ.....</b>	<b>105</b>
1. ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД, ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ОПШТИНА НА КОЈА ПРИПАЃА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	26	1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ.....	105
.....	26	.....	105
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ		2. БИЛАНСНИ (СПОРЕДБЕНИ ) ПОКАЗАТЕЛИ.....	107
.....	38	.....	107
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, СООБРАЌАЈНАТА И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА		3. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	
.....	39		
3.1. Единици на градежно земјиште.....	40	<b>ГРАФИЧКИ ДЕЛ</b>	
.....	40	<b>ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА</b>	
3.2. Класа на намени.....	40	1. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
.....	40	1.1. КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО – Карта бр. 20.....	1:250000
3.3. Сообраќајно решение		1.2. СИСТЕМ НА НАСЕЛБИ И СООБРАЌАЈНА МРЕЖА – Карта бр. 22.....	1:250000
.....	45	1.3. ВОДОСТОПАНСКА И ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА – Карта бр. 23	1:250000
3.4. Нивелманско решение.....	58	.....	1:250000
.....	58	1.4. РЕОНИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ ЗА ЗАШТИТА – Карта бр. 24.....	1:250000
3.5. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура .....	58	2. СИТУАЦИЈА СО ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ.....	1:50000
3.6. Хидротехничка инфраструктура		.....	1:50000
.....	61	3. САТЕЛИТСКА СНИМКА.....	1:5000
4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛАТА ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	68	.....	1:5000
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА.....		4. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА.....	1:1000
		.....	1:1000
		5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА, НА ЗЕМЈИШТЕТО И	

ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ .... 1:1000  
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА  
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  
(ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА  
ИНФРАСТРУКТУРА) ..... 1:1000  
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА  
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (ПОСТОЈНА  
ВОДОВОДНА  
ИНФРАСТРУКТУРА).....  
..... 1:1000

#### ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И  
ГРАДБИТЕ..... 1:1000  
2. РЕГУЛАЦИОНЕН  
ПЛАН.....  
..... 1:1000  
3. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ  
ПЛАН.....  
1:1000  
4. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН – ХИДРОТЕХНИЧКА  
ИНФРАСТРУКТУРА..... 1:1000  
5. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА  
ИНФРАСТРУКТУРА ..... 1:1000  
6. СИНТЕЗЕН ПЛАН  
.....  
..... 1:1000

#### Член 3

Одлуката за донесување на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  
ЗА СЕЛО ОРЕОВЕЦ, КО ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА  
ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029, изработен  
од „ИН-ПУМА“, од Скопје со технички број 18/2019  
од февруари 2019 година, задолжително се  
прикачува во електронска форма во  
информацискиот систем е-урбанизам.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од  
јавната презентација и јавната анкета, со  
образложение за прифатените и неприфатените  
забелешки, изработен од стручна комисија  
формирана од Градоначалникот на Општината.

#### Член 5

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на  
Општина Прилеп

#### Член 6

Донесениот урбанистички план за село  
Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп, со  
тех.бр.18/2019 од февруари 2019 година ,

изработен од „ИН-ПУМА „од Скопје, во  
електронска форма се објавува на веб страната на  
Општина Прилеп.

#### Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот  
на објавувањето во „Службен гласник на Општина  
Прилеп“.

Број 09-2190/20  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од  
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник  
на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на  
Општина Прилеп (Службен гласник на Општина  
Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020)  
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА  
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9  
УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД  
ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА  
ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027 НАЦРТ  
ПЛАН**

1. Одлука за донесување на Детален  
урбанистички план за блок 5.4.9 утврден со  
Регулациски План за ГУП на град Прилеп за  
четврт 5, блок 5.4, Општина Прилеп плански  
период 2022-2027 нацрт план, се објавува во  
“Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/20  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 32/20), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 01.07.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА УРВРДУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ**  
**ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ**  
**ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК**  
**5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП**  
**ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027 НАЦРТ ПЛАН**

Член 1

Се донесува ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027, НАЦРТ ПЛАН, изработен од ДООЕЛ „ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 15/22 од АПРИЛ 2022 година ,како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, ( во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат се наоѓа на надморска височина во интервал од од 636,63м до 635,71м. Според состојбата на терен планскиот опфат за кој се работи овој детален урбанистички план, се наоѓа во западниот периферен дел од градот Прилеп. Планскиот опфат кој е предмет на изработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следните граници:

Описот на планскиот опфат почнува од север и се движи кон исток во насока на стрелките на часовникот. се наоѓа во западниот дел од градот Прилеп, во индустриска зона, и го дефинираат следните граници:

- СЕВЕР – северната граница на проектниот опфат ја следи осовината на Собиерна улица С8 ул.„Леце Котески“,
- ИСТОК – источната граница на проектниот опфат ја следи границата на наменската зона Г и наменската зона Д2,
- ЈУГ – јужната граница на проектниот опфат ја следи осовината на Индустриска улица ИН 1, крак 1,

- ЗАПАД – на запад границата на проектниот опфат ја следи западната граница на КП 19510, КП 19515, КП 19516, КП 19521, КП 19522, КП 19523, КП 19479/1, КП 19479/2.

Член 2

**Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:**

1. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027, НАЦРТ ПЛАН, изработен од ДООЕЛ „ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП со технички број 15/22 од АПРИЛ 2022 година
2. ИЗВЕШТАЈ ОД СТРУЧНА РЕВИЗИЈА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 5.4.9 УТВРДЕН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.4, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027, НАЦРТ ПЛАН, изработена од ДПИПУ КВАДАР ДОО Скопје со технички број 0701-599 од мај 2022 година
3. Позитивно стручно мислење од Комисијата за урбанизам формирана со Решение бр.08-37/1 од 04.01.2022 година и Решение за измена на решението за формирање на Комисијата за урбанизам бр.08-37/4 од 04.04.2022 година со број 10-410/5 од 13.05.2022 година
4. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2022 ГОДИНА, донесена од старана на Советот на општина Прилеп со број 09-157/32 од 17.01.2022 година.

**Прилози од податоци и информации од надлежни субјекти**

- Известување за прифатена иницијатива за изработка на ДУП со бр. 10-47-33/2 од 03.06.2021г.
- Податоци и информации од Локална самоуправа Прилеп – за соседни детални урбанистички планови со бр.10-1646/2 од 25.06.2021г.
- Податоци и информации од Јавно комунално претпријатие „Водоовод и Канализација“ Прилеп од 19.05.2021год.
- Податоци и информации од Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“, Кичево со бр.09-894/1 од 21.05.2021г.
- Податоци и информации за ТК инсталации Македонски Телеком АД Скопје со број 35724 од 21.05.2021г.
- Податоци и информации од Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НЕР-

Скопје со бр. 03-1863/2 од 25.05.2021год.  
-Податоци и информации за електроенергетски објекти и инфраструктура од Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје од 31.05.2021год.  
-Податоци и информации од Агенција за електронски комуникации со бр.1404-1586/2 од 31.05.2021г  
-Податоци и информации за постојни и планирани електроенергетски објекти од МЕПСО, со бр.11-3156/1 од 31.05.2021г.  
-Податоци и информации од Управа за заштита на културното наследство со бр. 07-1103/2 од 01.06.2021г.  
-Прикази од системот Е-урбанизам за побарани податоци и информации постапка бр. 35724  
-Позитивно мислење од Македонски Телеком АД Скопје со бр.41558 од 09.03.2022г.  
-Мислење од Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“, Кичево сп бр.09-370 од 10.03.2022  
-Позитивно мислење од НЕР АД Скопје со бр.15-862/2 од 10.03.2022  
-Мислење од Јавно комунално претпријатие „Водоовод и Канализација“ Прилеп со бр.03-12/44-1 од 11.03.2022г  
-Мислење од Акционерско друштво ГА-МА со бр.0308-656/2 од 17.03.2022г  
-Позитивно мислење од Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје со бр.10-26/7-75 од 07.03.2022г.  
-Мислење од Агенција за електронски комуникации со бр.1404-902/2 од 18.03.2022г.  
-Мислење од Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Крушево со бр.09-75/3 од 29.03.2022г.  
-Позитивно мислење од МЕПСО со бр.10-1476/1 од 16.03.2022г  
-Информации од Јавно претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија – Скопје со бр.2001-1191/2 од 22.03.2022г.  
-Мислење од Јавно претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија – Скопје со бр.2001-1598/2 од 13.04.2022г.  
-Позитивно мислење од Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-5534/1 од 27.04.2022г.

#### **СОДРЖИНА:**

#### **ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

#### **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

1. Географски и геодетски податоци за планскиот опфат и за неговите контактни соседни простори

2. Изводи од планови од повисоко ниво на планирање и други податоци што произлегуваат од други развојни документи, планови и стратегии на развој  
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина  
4. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во рамки на планскиот опфат  
5. Податоци за создадените чинители кои се релевантни за состојбите во просторот и за просторниот развој  
6. Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на проблеми и состојби во просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат, со аналитички осврт на соседните плански опфати  
7. Оценка за можностите и ограничувањата на просторниот развој со програмски проекции што произлегуваат од анализата на состојбите во просторот

#### **ГРАФИЧКИ ДЕЛ**

1.Извод од ГУП: ГУП на град ПРИЛЕП плански период од 2013-2023г донесен со Одлука бр.25-2888/5 од 28.12.2015г.  
2.Извод од РП: Регулациски план за четврт 5, блок 5.4.9, донесен со Одлука бр.09-2621/20 од 22.10.2020 год.  
3.Извод од ДУП за УАЕ 20, УБ 20/1-дел Витаминка, донесен со Одлука бр.07-1915/14 од 27.07.2012г.  
4.Ажурирана геодетска подлога со плански опфат .....м = 1: 1000  
5.Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура со одредена намена, состојба, структура, како и на градбите што се во фаза на градење.....м = 1: 1000  
6. Инвентаризација на градбите и водовите од вкупната изградена комунална и друга инфраструктура.....м = 1: 1000

#### **ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

#### **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период  
2. Прецизен опис на границата на планскиот опфат според границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, регулациони линии, оски на улици или други експлицитни линеарни симболи на геодетската подлога

3. Стратешки определби што поризлегуваат од развојни стратегии, просторни и урбанистички планови од повисоко ниво кои се однесуваат на подрачјето на планскиот зафат и претставуваат обврски за планирање на просторот
4. Цели на урбанистичкиот план
5. Образложение на планскиот концепт за просторниот развој со кој се постигаат целите на планот, со осврти на сите релевантни аспекти и последици од планираните урбанистички решенија и одредби
6. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура
7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите
9. Мерки за заштита на природата, природното наследство и животната средина

#### ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1. План на намена на земјиштето и градбите .....м =1: 1 000
2. Регулационен план.....м =1: 1 000
3. План на парцелација.....м =1: 1 000
3. План на површини за градење.....м =1: 1 000
4. Сообраќаен план, нивелациски план и план на зеленило.....м =1: 1 000
5. Инфраструктурен план.....м =1: 1 000
6. Синтезен прилог на регулациониот план, планот на парцелација и површини за градење.....м =1: 1 000

#### Член 3

Одлуката за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2020-2025, изработен од ДООЕЛ „ПЕРКАН ПРОЕКТ“, ПРИЛЕП со технички број 38/2020 од јуни 2020 година, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09-2190/21  
01.07.2022 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп” 6/2003, 4/2005, 11/2008, 9/2019 и 5/2020) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ПО ОДНОС НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП**

1. Заклучок по однос на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-2192/21  
01.07.2022 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Борче Јовчески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 01.07.2022 година донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

по однос на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП

1. По однос на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП бр.02-844/4 од 24.06.2022 година, Советот на Општина Прилеп донесе одлука 30 денари од предложената сума да бидат наменети за хуманитарни цели и тоа за лекување на деца со здравствени проблеми. Собраните средства по тој основ ќе бидат распределени по барањата за еднократна парична помош кои пристигаат тековно до Комисијата за финансирање и буџет.

2. Се задолжува ЈП за ПУП да го спроведе овој заклучок со тоа што ќе издава две фискални сметки и тоа 50 денари со ДДВ и 30 денари без ДДВ кои ќе бидат наменети за хуманитарни цели за наведената целна група во точка 1.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на општината Прилеп“.

Број 09-2190/22  
01.07.2022 година  
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
Дејан Проданоски

**СОДРЖИНА**

**на Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 01.07..2022 година**

1. Одлука за проширување на средствата на Буџет на ЕЛС Општина Прилеп за 2022 година.....стр.2
2. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-Прилеп.....стр.3
3. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2022/2023 година.....стр.4
4. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Пазари-Прилеп за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.12
5. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП Пазари-Прилеп.....стр.12
6. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП Пазари Прилеп.....стр.13
7. Одлука за давање согласност на Одлуката со која се утврдува цената на баждарење на водомерните инструменти-водомерите преку ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп.....стр.14
8. Одлука за давање согласност на Ценовник на услуги за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на одредбите од Закон за јавни набавки.....стр.15
9. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп.....стр.15
10. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп.....стр.16
11. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп.....стр.17
12. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Страшо Пинџур“с. Мало Коњари- Прилеп.....стр.17
13. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп.....стр.18
14. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Горче Петров“ – Прилеп.....стр.19
15. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ – Прилеп.....стр.19
16. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп.....стр.20
17. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“- Прилеп.....стр.20
18. Одлука за давање согласност на Одлуката за отпис на комјутерска опрема на ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп.....стр.21
19. Одлука за донесување на урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп за плански период 2019-2029 година.....стр.22
20. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за блок 5.4.9 утврден со Регулациски План за ГУП на град Прилеп за четврт 5, блок 5.4, Општина Прилеп плански период 2022-2027 нацрт план.....стр.27
21. Заклучок по однос на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2022-ПРИЛЕП.....стр.30

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Борче Јовчески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА:

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци

